



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 28

Скопје, понеделник 20 септември 1948 год.

Год. IV

Ракописите се испраќаат во дупликат на адреса: „Службен весник на НРМ“ Пошт. фах 51 Скопје и не се враќаат

Цена на овој број е 2 динари. Претплатата за цела година 250 дин. за едно полугодие 125 динари.

194

Врз основа член 5 од Уредбата на Владата на ФНРЈ за цените на земјоделските производи во слободно трговија (Сл. лист на ФНРЈ број 57-48), ја издавам следната

НАРЕДБА

Број 7

ЗА НАЈВИСОКИТЕ ЦЕНИ НА ЗЕМЈОДЕЛСКИТЕ ПРОИЗВОДИ ВО СЛОБОДНО ПРОДАВАЊЕ НА ПОДРУЧЈЕТО НА Н. Р. МАКЕДОНИЈА

I

Земјоделците производители, земјоделските задруги и другите производители на земјоделски производи на подрачјето на Н. Р. М. не ги продаваат своите производи по следните највисоки цени и така како што следува:

1. ЗЕЛКИ

Во сите места по цена до 5 дин. за 1 кгр.

2. КЕЉ

Во сите места по цена до 5 дин. за 1 кгр.

3. КРАСТАВИЦИ

Во сите места — обични по цена од 1,50 дин. чифт, ситни за туршија по цена до 8 дин. за 1 кгр.

4. ЛУК

Во сите места I врста по цена до 30 дин. за 1 кгр., II врста по цена до 25 дин. за 1 кгр.

5. МЛАДА БОРАНИЈА (ЕСЕНСКА)

Во сите места по цена до 12 дин. за 1 кгр.

6. ДОМАТИ

Во сите места по цена до 5 дин. за 1 кгр.

7. ПИПЕРКИ

Во сите места — Каварцик по цена до 6 дин. за 1 кгр., Бабури по цена до 7 дин. за 1 кгр., Бугарки по цена до 7 дин. за 1 кгр., Ситни пути по цена до 11 дин. за 1 кгр.

8. ЛУБЕНИЦИ

Во сите места по цена до 4,50 дин. за 1 кгр.

9. ДИЊИ

Во сите места по цена до 5,50 дин. за 1 кгр.

10. СЛИВИ ЦРНИ-ПРЕСНИ

Во сите места — I врста по цена до 10 дин. за 1 кгр., II врста по цена до 8 дин. за 1 кгр.

11. КАЛИНКИ

Во сите места по цена до 15 дин. за 1 кгр.

12. КОШТАНИ

Во сите места — едри по цена до 15 дин. за 1 кгр., ситни по цена до 12 дин. за 1 кгр.

13. ДУЊИ

Во сите места — племени по цена до 8 дин. за 1 кгр., I врста по цена до 6 дин. за 1 кгр., II врста по цена до 4 дин. за 1 кгр.

14. МАСЛО НЕТОПЕНО

Во сите места по цена до 180 дин. за 1 кгр.

15. ЈАЈЦА

а) Во Скопје по цена до 6 дин. за 1 парче

б) Во сите останати места по цена до 5 дин. за 1 парче

II

Согласно член 8 од Уредбата за цените на земјоделските производи во слободно продавање, лицата што продаваат земјоделски производи преку напред определените цени на тржници, пазаришта и други места определени за продавање на земјоделски производи не се казнат со парична казна од 100 до 5.000 динари.

Исто така ако се продаваат земјоделските производи на други места, сторителот ќе се казни со парична казна до 50.000 дин. или со поправителна работа до 3 месеци, до колку делото не претставува кривично дело по прописите од Законот за сузбивање на недозволена трговија, недозволена спекулација и стопанска саботажа, согласно чл. 8 од Уредбата за цените на земјоделските производи во слободно продавање.

Цените за сите останати артикли остануваат исти како што се објавени во Наредбата број 5.— од 20 VIII 1948 година објавена во весникот „НОВА МАКЕДОНИЈА“ од 22 VIII 1948 година.

IV

Оваа Наредба влегува во сила од 13 IX 1948 год

Број 12.881 од 10 септември 1948 год. Скопје.

Министер,

за трговија и снабдување на НРМ

А. Каневче с. р.

195

Врз основа на т. 2 ст. 2 од Решението на Министерството за трговија и снабдување на ФНРЈ. бр. 15476 од 30. VIII 1948 год. („Службен лист на ФНРЈ. бр. 76/48“) за купување по сврзаните цени уље за јадење, уљани сачми — погачи и суви резанци од шекерна репа издавам следно

РЕШЕНИЕ

ЗА ОДРЕДУВАЊЕ ПРЕТПРИЈАТИЈА КОИ ШТО КЕ ОТКУПУВАТ УЉЕ ЗА ЈАДЕЊЕ, УЉАНИ САЧМИ — ПОГАЧИ И СУВИ РЕЗАНЦИ ОД ШЕКЕРНА РЕПА ПО ДРЖАВНИ (СВРЗАНИ) ЦЕНИ НА ПОДРАЧЈЕТО НА НАРОДНА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

1

Уље за јадење, уљани сачми — погачи и суви резанци од шекерна репа, покрај претпријатија именувани во т. 2 ст. 1 од Решението на Министерството за трговија и снабдување на ФНРЈ. бр. 15476 од 30. VIII 1948 год. („Слу-

жбен лист на ФНРЈ" бр. 76/48) — по државните (сврзани) цени на подрачјето на Народна Република Македонија к'е купуват и околските кооперативни пословни сојузи.

2

Ова Решение стапува на снага веднаш.

Бр. 12862, 9. IX. 1948 год. Скопје.

Министер за трговија и снабдување
А. Каневче, с. р.

196

Врз основа на точка 1. под 24 од Решението на Министерството на трговијата и снабдувањето на НРМ број 4291 од 5. VI 1948 год., за определување на земјоделски производи кои к'е се откупуват од ситните земјоделски стопанства на територијата на Н. Р. Македонија по сврзани цени издавам следен

Б И Л Т Е Н

Број 8

ЗА СВРЗАНИ ЦЕНИ ЗА ПРОИЗВЕДЕНИЈАТА КОИ К'Е СЕ ОТКУПУВАТ ОД СИТНИТЕ ЗЕМЈОДЕЛСКИ СТОПАНСТВА

I

1. ЗЕЛКИ

1. кгр до 2 дин.

2. КЕЉ

1. кгр до 2 дин.

3. ЛУК

I врста I кгр до I2 дин., II врста I кгр до I0 дин.

4. МЛАДА БОРАНИЈА (ЕСЕНСКА)

1. кгр до 5 дин.

5. ДУЊИ

Племенити I. кгр до 3 дин., II врста I. кгр до 2 дин.
III врста I. кгр до 1.50 дин.

II

За останалите артикли остануват да важат цените од Билтенот бр. 7 објавен во весникот „Нова Македонија“ од 29 VIII 1948 год.

III

Овој билтен влегува во сила од 13 IX 1948 год

Број 12862 од 10 септември 1948 год., Скопје.

Министер за трговија и снабдување
А. Каневче, с. р.

СОДРЖИНА

Рек. бр.

Стр.

194 Наредба бр. 7 за највисоките цени на земјоделските производи во слободно продавање на подрачјето на Н. Р. М.

221

195 Решение за одредување претпријатија кои што ќе откупуват уље за јадење, уљани сачми — погачи и суви резанци од шеќерна репа по државните сврзани цени на подрачјето на Н. Р. Македонија

221

196 Билтен бр. 8 за сврзани цени за производенијата кои ќе се откупуват од ситните земјоделски стопанства